

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Координатор на проектот
Пристап до правда во
Македонија:

Фондација Отворено
општество-Македонија
бул. Јане Сандански бр.111,
1000 Скопје
☎ 02/2477-188
📠 02/2444-499

ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОМОВИРАЊЕ НА
ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

16 декември 2014 година

СООПШТЕНИЕ:

**Успех на граѓанските организации за бесплатна правна помош:
110 граѓани побараа адвокат платен од државата
за остварување на своето право за пристап до правда**

Вложените напори на шест граѓански организации [Македонско здружение на млади правници - Скопје, Национален ромски центар - Куманово, Младински културен центар - Битола, ЕХО - Штип, Избор - Струмица и 8-ми Септември – Скопје] за бесплатна правна помош, во рамки на проектот „Пристап до Правда во Македонија“, за само 10 месеци даваат охрабрувачки резултати за граѓаните. Дури 110 граѓани побараа да добијат адвокат платен од државата преку системот на бесплатна правна помош.

Најголемиот број од поднесените барања за бесплатна правна помош се однесуваат на проблеми од семејните односи, правото на азил и имотно правни прашања. Односно структурата е графички прикажана:

Поднесени барања за Бесплатна правна помош
во рамки на проектот „Пристап до правда во Македонија“



ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО МАКЕДОНИЈА

Координатор на проектот
Пристап до правда во
Македонија:

Фондација Отворено
општество-Македонија
бул. Јане Сандански бр.111,
1000 Скопје
☎ 02/2477-188
📠 02/2444-499

ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Во овие групи на правни проблеми за кои беа поднесени барања за бесплатна правна помош, доминантни се следните постапки за кои беше побаран правен застапник (адвокат) преку системот за бесплатна правна помош:

- Заштита на деца
- Заштита на жртви од семејно насилство
- Оспорување и утврдување на татковство
- Издршка на малолетно дете
- Развод и издршка на малолетни деца, или развод и утврдување на татковство
- Развод на брак
- Спор по однос на долг за парични побарувања
- Заштита на имот/сопственост
- Утврдување на право на сопственост
- Остварување на право од пензиско и инвалидско осигурување
- Повреда на право од пензиско и инвалидско осигурување
- Заштита на права од работен однос
- Заштита на жртви на казнени дела
- Баратели на право на азил (како баратели на бесплатна правна помош во постапката за признавање на право на азил)
- Управна постапка/Постапка пред Управен суд

Контакт:

Aleksandar.Stojanovski@fosm.mk
(02) 24 77 126
070 212 504

* * * * *

Ова соопштение е дел од активностите на проектот Пристап до Правда во Македонија, кој е финансиран од Европската унија и неговата цел е унапредување и промовирање на правото на бесплатна правна помош. Проектот го координира Фондацијата Отворено општество - Македонија, а партнерски организации се Македонско здружение на млади правници - Скопје, Национален ромски центар - Куманово, Младински културен центар - Битола, ЕХО - Штип, Избор - Струмица и

8-ми Септември - Скопје.

Повеќе детали за работата на овластените здруженија можете да добиете на www.pristapdopravda.mk

